

Врз основа на член 77-а, став 1, 2 и 5, член 77-б, член 77-в, став 1, член 77-г, член 77-д, член 77-ѓ од Законот за културата (Сл.весник на РМ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) член 22 и член 23 од Законот за работните односи (Сл.весник на РМ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на Пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор (Сл.весник на РМ бр. 34/15), Правилник за систематизација на работните места во НУ Национален конзерваторски центар - Скопје (бр. 01-267/1 од 02.09.2020 година), добиената Согласност од страна на Министерството за финансии бр. 18-2302/2 од 17.05.2022 година и Известување за дополна на согласноста бр.18-8897/2 од 18.10.2022, а согласно член 12 став 2 алинеја 7 од Статутот на НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, распишува

### **ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2022**

#### **за вработување на неопределено работно време за 3 (три) лица**

НУ Национален конзерваторски центар - Скопје објавува оглас за вработување на 3 (три) лица за следните работни места:

Даватели на услуги 2 (две) лица

1. КУЛ 03 04 Г03 008, Соработник за меѓународна соработка, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижното културно наследство, ИНДОК-ЦЕНТАР, Оддел за издавачка дејност, меѓународна соработка и популаризација на културното наследство .....1 извршител, согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. предвидено е вработување на Албанец/ка
2. КУЛ 03 04 Г02 007, Друг соработник во ЗКН, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижното културно наследство, ИНДОК-ЦЕНТАР, Фотолабораторија.....1 извршител, согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. предвидено е вработување на Албанец/ка

И едно (1) помошно-техничко лице за работното место:

3. КУЛ 04 01 А03 001, Столар, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи, Одделение за правни, административни и општи технички работи..... ..1 извршител, согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. предвидено е вработување на Македонец/ка

Општите услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите (1, 2,3) се:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

**1.Посебни услови за работното место под бр.1** - За нивото Г03- да има завршено ВСП или 240 кредити по ЕКТС – Историја на уметност, археологија или наука за јазикот (лингвистика); познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски); со работно искуство до една година.

**2.Посебни услови за работното место под бр.2** - За нивото Г02 - да има завршено вишо образование или високо образование-ликовна уметност, со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршено средно образование за фотографско занимање; без работно искуство.

**3.Посебни услови за работното место под бр.3** - За нивото А03 - да има завршено ССП (столарска струка) или Вишо/Високо - шумарство и хортикултура; да има возачка дозвола од Ц категорија; без работно искуство.

Распоред на работно време за работното место бр.1,2 и 3:

- Работни денови понеделник - петок, 40 работни часови неделно, работно време од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата за работното место под реден број 1: 29.797,00 денари.

Паричен нето износ на плата за работното место под реден број 2: 27.297,00 денари.

Паричен нето износ на плата за работното место под реден број 3: 27.177,00 денари.

Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на **пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во архивата на НУ Национален конзерваторски центар - Скопје или на WEB-страницата на установата (heritage.gov.mk)**

Кандидатите кон пријавата треба да приложат **во оригинал или заверени на нотар:**

- Уверение за државјанство

- Доказ за општа здравствена способност за работното место/ Лекарско уверение (не постаро од 6 месеци)

- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност/ Уверение дека не е изречена казна забрана за вршење професија, дејност, должност (не постаро од 6 месеци)

- Доказ за завршено образование / Диплома за завршен степен на образование кое се бара за работното место

- Доказ за работно искуство/ доколку се бара

-За работното место под бр.1 - Потврда/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

-За работното место под бр.3 - возачка дозвола од “Ц” категорија

**Јавниот оглас трае 15 дена од денот на неговото објавување во дневниот печат.**

Пријавата со комплетните документи кандидатите можат да ја достават директно во архивата на НУ Национален конзерваторски центар - Скопје заклучно со последниот ден до 15,00 часот или по пошта во затворен плик со назнака „**За јавен оглас за вработување бр.02/2022**“ на **адреса НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, ул.Јосиф Михајловиќ бр.7, Скопје**

При поднесување на пријавата лицето го наведува бројот на работно место за кое се пријавува. Кандидатите се должни да достават прецизни и точни податоци. Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе надлежна Комисија формирана за спроведување на постапка за вработување.

Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и местото на одржување на интервјуто. Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата.

Изборот ќе се изврши во зависност од пријавените кандидати а најдоцна во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

НУ Национален конзерваторски центар - Скопје